



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 25 декември 1972  
Скопје  
Број 44                      Год. XXVIII

Претплатата за 1972 година изнесува 120 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

409.

Врз основа на член 71 став 2, а во врска со член 270 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 13 декември 1972 година, донесе

### ДЕКЛАРАЦИЈА ПО ПОВОД АНТИСЛОВЕНЧКАТА И АНТИЈУГОСЛОВЕНЧКАТА КАМПАЊА ВО АВСТРИЈА

Македонскиот народ и народностите во Социјалистичка Република Македонија заедно со словенечкиот, хрватскиот и другите народи и народности во Југославија, му даваат целосна поддршка на словенечкото и хрватското малцинство во Австрија во борбата за опстанок и обезбедување на правата за непречен национален развој.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија изразувајќи ги стремежите на македонскиот народ и народностите во Социјалистичка Република Македонија ги поддржува мерките и ставовите на Сојузниот извршен совет и сојузните органи преземени за заштита на националните права на словенечкото и хрватското малцинство во Австрија предвидени со меѓудржавната спогодба со Австрија.

Тргувајќи од усвоената политика на нашата земја за добрососедски односи со сите земји во кои малцинствата треба да претставуваат мост на пријателство меѓу соседите и поучен од борбата за својата национална слобода, македонскиот народ, кој во својата макотрпна историја го почувствувал и сè уште го чувствува односот спрема своето национално малцинство во соседните земји, со посебно внимание ја следи борбата на словенечкото и хрватското малцинство во Австрија за свои национални права против теророт на неонацистичките и шовинистичките елементи во оваа земја.

Истакнувајќи ја опасноста што во себе ја носи агресивната активност на неонацистичките и шовинистичките организации во Австрија по рамноправната и добрососедска соработка меѓу двете соседски земји, македонскиот народ ја дели загриженоста на целокупната југословенска јавност за положбата на словенечкото и хрватското национално малцинство во Австрија и за развојот на односите меѓу двете земји.

Раководејќи се од желбата за развој на пријателските и добрососедските односи меѓу земјите и народите, нашите народи очекуваат австриската влада да ги изврши своите обврски предвидени со одредбите на меѓудржавната спогодба и да му ги обезбеди сите права на словенечкото и хрватското малцинство за непречен национален развој.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2927  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

410.

Врз основа на член 71 став 2, а во врска со член 270 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 13 декември 1972 година, донесе

### ДЕКЛАРАЦИЈА ПО ПОВОД ПРЕГОВОРТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ СПОГОДБА ЗА ОКОНЧУВАЊЕ НА ВОЈНАТА ВО ВИЕТНАМ

Тргувајќи од општопознатите принципи на надворешната политика на нашата земја за независност на народите, меѓународна соработка, за мир во светот и немешање во внатрешните работи на други земји, Собранието на Социјалистичка Република Македонија му дава целосна поддршка на виетнамскиот народ во неговата праведна борба за слобода и независност.

Во моментот кога заинтересираните страни водат преговори за потпишување спогодба за окончување на војната во Виетнам, Собранието на СРМ ги поддржува напорите на Владата на Демократска Република Виетнам и на Привремената револуционерна влада на Јужен Виетнам во изнаоѓањето решенија за окончување на војната.

Македонскиот народ и народностите во Социјалистичка Република Македонија заедно со другите народи и народности во Југославија очекуваат дека Владата на САД ќе ги почитува веќе постигнатите спогодби во поранешните преговори и во најскоро време ќе ја потпише мировната спогодба за окончување на војната во Виетнам.

### СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2928  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

411.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ И ЈАВНИТЕ ПРИРЕДБИ

Се прогласува Законот за јавните собири и јавните приредби,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 13 декември 1972 година.

Број 03-2968  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## ЗАКОН ЗА ЈАВНИТЕ СОБИРИ И ЈАВНИТЕ ПРИРЕДБИ

### Член 1

Со овој закон се уредува начинот на остварување слободата на јавното собирање загарантирана со Уставот.

### Член 2

Слободата на свикувањето и одржувањето на јавни собири и јавни приредби (собири) може да се ограничи само во случаите предвидени со овој закон.

### Член 3

Свикувачот на собирот е должен да го пријави собирот кога има намера да го одржи на плоштад, улица или на друго место на кое се врши јавен сообраќај, како и во други случаи кога е тоа предвидено со закон.

Во случаите од претходниот став свикувачот на собирот е должен да го пријави одржувањето на собирот најдоцна 48 часа пред времето за кое е закажан собирот, и во пријавата да го наведе времето, местото, целта и мерките што ќе ги презема заради одржување на редот на собирот.

Свикувачот на собирот го пријавува одржувањето на собирот на општинскиот орган за внатрешни работи на чие подрачје има намера да го одржи собирот.

### Член 4

Странци можат да свиќаат и одржат собир само по претходно одобрение од надлежниот општински орган за внатрешни работи.

### Член 5

Собир не може да свиќа лице спрема кое со правосилна пресуда е изречена мерка на безбедност забрана на јавно истапување.

### Член 6

Свикувачот и организаторот на собирот се должни да обезбедат одржување ред на собирот и за таа цел да организираат редарска служба.

Свикувачот и организаторот на собирот се должни да го прекинат одржувањето на собирот ако дојде до безредие со кое се загрозува безбедноста на луѓето или имотот, јавниот ред и мир или безбедноста на сообраќајот.

Во случаите од претходниот став свикувачот и организаторот на собирот се должни веднаш да го известат надлежниот општински орган за внатрешни работи.

### Член 7

Надлежниот општински орган за внатрешни работи е должен да овозможи непречено одржување на собирот.

### Член 8

Собирот ќе се забрани пред почнувањето односно за време на одржувањето ако е свикан заради вршење на активности односно ако на него се пројавува активност насочена кон:

1. уривање на основите на социјалистичкото демократско уредување утврдено со Уставот;
2. разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост;
3. загрозување на мирот, рамноправната меѓународна соработка или независноста на земјата;
4. вршење на кривични дела или поттикнување на вршење на кривични дела.

Одржувањето на собирот ќе се забрани и ако на собирот се нарушува јавниот ред или се навредува јавниот морал.

Одржувањето на собирот ќе се забрани и кога тоа го бара органот на управата надлежен за заштита на здравјето во границите на овластувањата утврдени со закон.

Одржувањето на собирот може да се забрани и ако основано може да се очекува дека на собирот ќе биде нарушен јавниот ред и мир, или ќе биде загрозувана личната сигурност или животот на луѓето или имотот, или дека со одржувањето на собирот ќе се оневозможи нормалниот јавен сообраќај, а свикувачот или организаторот на собирот односно надлежниот општински орган за внатрешни работи не е во можност благовремено да обезбеди ред на собирот односно нормален јавен сообраќај.

### Член 9

Решението за забрана на одржувањето на собирот го донесува општинскиот орган за внатрешни работи на чие подрачје треба да се одржи собирот.

За забраната на одржувањето на пријавениот собир надлежниот орган е должен да го известат свикувачот најдоцна 24 часа пред времето за кое е закажан собирот.

Жалбата на решението за забрана не го задржува извршувањето на решението.

### Член 10

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок правното лице:

1. ако одржува собир без претходно пријавување кога пријавувањето е задолжително (член 3 став 1);

2. ако не преземе мерки за одржување на редот на собирот (член 6 став 1);

3. ако не го прекине одржувањето на собирот на кој дошло до безредие или ако веднаш не го известат за тоа надлежниот општински орган за внатрешни работи (член 6 став 2 и 3).

За прекршокот од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во правното лице со парична казна до 500 динари.

### Член 11

Со парична казна до 500 динари или со казна затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок свикувачот или организаторот:

1. ако одржува собир без претходно пријавување кога пријавувањето е задолжително (член 3 став 1);

2. ако не презем мерки за одржување редот на собирот (член 6, став 1);

3. ако не го прекине одржувањето на собирот на кој дошло до безредие или ако веднаш не го известат за тоа надлежниот општински орган за внатрешни работи (член 6 став 2 и 3).

Со казната од претходниот став ќе се казни за прекршок и странец кој одржува собир без одобрение (член 4).

### Член 12

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## 412.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ

Се прогласува Законот за јавни споменици, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 13 декември 1972 година.

Број 03-2994  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## ЗАКОН ЗА ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ

### I

#### ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Јавни споменици во смисла на овој закон се споменици и спомен-одбележувања.

Споменици и спомен-одбележувања се спомен-објекти со уметничка вредност, кои со својата содржина, ознаки и функционалност одбележуваат настани или личности од историјата и културата на македонскиот народ, народностите и етничките групи во СРМ, односно од историјата и културата на другите народи и народности на Југославија, меѓународното работничко движење и културната историја воопшто.

##### Член 2

Спомениците и спомен-одбележувањата се подигаат, чуваат и одржуваат под условите и на начинот предвидени со овој закон.

##### Член 3

Споменици се подигаат врз основа на програма. Програмата за подигање споменици содржи особено:

- приоритетна листа на настани и личности кои во Социјалистичка Република Македонија треба да бидат одбележани со споменик;
- видот на споменичкото одбележување;
- населените места во кои одделни настани или личности треба да бидат одбележани со споменик.

Програмата ја изготвува и донесува Републичката комисија за споменици, а ја потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

##### Член 4

Спомениците имаат својство на споменици на културата.

##### Член 5

При подигањето на спомениците и спомен-одбележувањата сходно се применуваат одредбите за изградба на инвестициони објекти во стопанството, општествениот стандард и комуналните дејности, како и прописите за просторното планирање.

##### Член 6

Споменик и спомен-одбележување можат да подигаат општествено-политичките заедници, организациите на здружен труд, општествено-политичките организации и здруженијата на граѓаните (нарачувачи).

Нарачувачи за подигање на споменици и спомен-одбележувања можат да бидат и група граѓани или поединци.

##### Член 7

Заради обезбедување единствени критериуми, како и заради насочување и координирање на подигањето на споменици и спомен-одбележувања во состав на Републичкиот секретаријат за култура се образува Републичка комисија за споменици (Републичка комисија).

Општините можат да образуваат комисии за споменици на кои им се доверува вршење на одделни работи во врска со подигањето на спомениците и спомен-одбележувањата на нивните подрачја (општински комисии).

##### Член 8

Републичката комисија:

- ги разгледува општите прашања во врска со подигањето на спомениците и спомен-одбележувањата;

- изготвува и донесува програма за подигање на споменици;

- дава согласност за подигање на споменици;

- донесува деловник за својата работа.

##### Член 9

Стручните и административните работи на Републичката комисија ги врши Републичкиот секретаријат за култура.

### II

#### ПОДИГАЊЕ НА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОДБЕЛЕЖУВАЊА

##### Член 10

Нарачувачот е должен за подигање на споменик да прибави согласност од Републичката комисија.

Кон барањето на согласност нарачувачот доставува програма за изградба на споменик, која содржи особено: историска документација со определување на темата за обликување, податоци за видот, локацијата и просторното вклопување на споменикот, текстот што ќе стои на нив и други податоци потребни за оценување на општествената оправданост за подигањето на споменикот.

Кон барањето на согласност за подигање на споменик нарачувачот е должен да достави и мислење од општинската комисија односно од општинскиот орган на управата надлежен за работите на културата.

##### Член 11

За подигање на споменик и спомен-одбележувања одобрение издава органот на управата надлежен за работите на урбанизмот на собранието на општината на чие подрачје ќе се подигне споменикот односно спомен-одбележувањето.

Кон барањето за издавање одобрение нарачувачот поднесува програма за изградба на споменикот односно спомен-одбележувањето, согласност од Републичката комисија и гаранција дека се обезбедени материјални средства за нивното подигање.

##### Член 12

Органот од член 11 ќе го одбие барањето на нарачувачот ако подигањето на споменикот и спомен-одбележувањето не е во согласност со урбанистичкиот план за населеното место, односно со одлуката на собранието на општината што го заменува урбанистичкиот план, како и кога не е доставена документацијата од став 2 на член 11.

##### Член 13

За подигање на споменик за кој е издадено одобрение во смисла на член 11 нарачувачот распишува конкурс за изработка на идеен проект.

По исклучок, на барање на нарачувачот Републичката комисија при давањето на согласност може да одлучи за подигање споменик да не се распише конкурс.

##### Член 14

Конкурсот за изработка на идеен проект за подигање споменик се објавува во дневниот печат.

##### Член 15

Конкурсот за изработка на идеен проект за подигање споменик го спроведува конкурсна комисија, која одлучува за приемот на идејниот проект.

За приемот на идејниот проект за подигање споменик за кој не се распишува конкурс одлучува стручна комисија.

Членовите на конкурсната односно стручната комисија ги именува нарачувачот од редот на истакнати архитекти, скулптори, сликари, историчари на уметноста и други општествени работници.

## Член 16

Нарачувачот е должен да го изложи конкурсниот материјал.

## Член 17

И во случаите кога не е предвидено јавно расписување на конкурс нарачувачот е должен идејниот проект да го изложи.

## Член 18

Одлуката на конкурсната односно стручната комисија се објавува во службеното гласило на општествено-политичката заедница и дневниот печат.

## Член 19

Изведбата на споменик или спомен-одбележување може, според видот, да се довери на архитекти, скулптори, сликари или други уметници или организации на здружен труд (изведувачи).

## Член 20

Приемот на споменик и спомен-одбележувањето го врши конкурсната, односно стручната комисија.

## Член 21

Органот од член 11 ќе го одземе издаденото одобрение ако при изведувањето на споменикот или спомен-одбележувањето се отстапува од програмата врз основа на која е издадено одобрението и ќе му нареди на нарачувачот во определен рок подигнатото да го отстрани односно да го урне.

Органот од претходниот став ќе нареди нарачувачот во определен рок да го отстрани односно да го урне споменикот или спомен-одбележувањето ако тие се подигнати без одобрение.

Во случаите од претходните ставови органот ќе преземе мерки за отстранување односно урнување, ако нарачувачот тоа не го стори во определениот рок.

Трошоците на отстранувањето односно урнувањето ги сноси нарачувачот.

## III

## ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОДБЕЛЕЖУВАЊА

## Член 22

За чувањето и одржувањето на подигнатите споменици и спомен-одбележувања се грижи општината на чие подрачје тие се подигнати.

## Член 23

Подигнатите споменици се регистрираат во регистар на спомениците на културата.

Подигнатите спомен-одбележувања се регистрираат во посебен регистар.

Регистрите од претходните ставови ги води надлежниот завод за заштита на спомениците на културата.

## Член 24

Пријава до надлежниот завод за заштита на спомениците на културата за подигнат споменик, односно спомен-одбележување поднесува општинскиот орган на управата надлежен за работите на културата.

## Член 25

Ако на местото или објектот на кои се наоѓа спомен-одбележување се предвидува вршење на градежни или други работи, инвеститорот е должен пред започнувањето на работите тоа да го пријави на општинскиот орган на управата надлежен за работите на културата.

Органот од претходниот став е должен да преземе мерки да се зачува спомен-одбележувањето и во таа смисла може да му нареди на инвеститорот спомен-одбележувањето на свој трошок да го вклопи на соодветен начин на истиот простор или во објектот што се гради, како и да му нареди на друг начин да го обезбеди спомен-одбележувањето.

Општинскиот орган на управата надлежен за издавање одобрение за вршење на градежни или други работи нема да издаде одобрение ако не се исполнети условите од претходните ставови.

## IV

## КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

## Член 26

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во правното лице како и граѓани, ако издадат налог за подигање на споменик или спомен-одбележување без претходно одобрение (член 11).

Лицата од претходниот став ќе се казнат со парична казна од 1.000 динари за прекршок и ако наредат изведување на градежни или други работи во местото или на објект на кои се наоѓа спомен-одбележувањето, а претходно не поднеле пријава до надлежниот орган (член 25).

## V

## ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 27

Најдоцна до 31. XII. 1973 година Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата ќе изврши преглед на постојните споменици и спомен-одбележувања и ќе ѝ предложи на Републичката комисија разгледување на нивната општествена оправданост, оценување на уметничките и техничките вредности и нивните функции и врз основа на утврдената положба преземање на соодветни интервенции за усогласување со одредбите на законот (поправка, конзервација, реконструкција, отстранување и сл.).

## Член 28

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за подигање на јавни споменици („Службен весник на СРМ“ бр. 14/65 и 9/67).

## Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## 413.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

## УКАЗ

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО КРУШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО СТРУГА И СПОМЕН-ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на споменик на Национално-ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, дом на поезијата во Струга и спомен-дом на културата во Свети Николе,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 13 декември 1972 година.

Број 03-2995  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Милчев, с. р.

**ЗАКОН**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕНИК НА НАЦИОНАЛНО-ОСЛОБОДИТЕЛНАТА БОРБА И ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ ВО КРУШЕВО, ДОМ НА ПОЕЗИЈАТА ВО СТРУГА И СПОМЕН-ДОМ НА КУЛТУРАТА ВО СВЕТИ НИКОЛЕ**

## Член 1

Во член 1 од Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на споменик на Национално-ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, дом на поезијата во Струга и спомен-дом на културата во Свети Николе („Службен весник на СРМ“ бр. 18/70), износот од 14.600.000 динари се заменува со износот од 17.200.000 динари.

## Член 2

Во член 3 износот од 8.000.000 динари се заменува со износот од 9.600.000 динари, а износот од 5.000.000 динари со износот од 6.000.000 динари.

## Член 3

Во член 4 износот од 3.600.000 динари се заменува со износот од 4.320.000 динари.

## Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

414.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**УКАЗ**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на спомен-домови на културата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 13 декември 1972 година.

Број 03-2992  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

**ЗАКОН**

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА СПОМЕН-ДОМОВИ НА КУЛТУРАТА**

## Член 1

Во член 1 од Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на спомен-домови на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 18/70), износот од 57.800.000 динари се заменува со износот од 69.600.000 динари.

## Член 2

Член 4 се менува и гласи:

„Учеството на Републиката изнесува 40 отсто и тоа:

	на износ до динари	учество динари
1. Битола	16.800.000	6.720.000
2. Прилеп	14.400.000	5.760.000
3. Куманово	14.400.000	5.760.000
4. Тетово	13.200.000	5.280.000
5. Титов Велес	13.200.000	5.280.000
6. Охрид	10.800.000	4.320.000
7. Гостивар	10.800.000	4.320.000
8. Штип	9.600.000	3.840.000
9. Струмица	9.600.000	3.840.000
10. Кичево	7.200.000	2.880.000
11. Кавадарци	7.200.000	2.880.000
12. Ресен	4.200.000	1.680.000
13. Гевгелија	4.200.000	1.680.000
14. Крива Паланка	4.200.000	1.680.000
15. Кочани	3.600.000	1.440.000
16. Неготино	3.600.000	1.440.000
17. Радовиш	3.600.000	1.440.000
18. Берово	5.400.000	2.160.000
19. Винаца	3.000.000	1.200.000
20. Делчево	3.600.000	1.440.000
21. Кратово	3.000.000	1.200.000
22. Пробиштип	3.000.000	1.200.000
23. Валандово	1.800.000	720.000
24. Демир Хисар	1.800.000	720.000
25. Македонски Брод	1.800.000	720.000

## Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

415.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

**УКАЗ**

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ПРАВАТА НА ОСНОВАЧ СПРЕМА КОНЦЕРТНАТА ДИРЕКЦИЈА**

Се прогласува Законот за престанување правата на основач спрема Концертната дирекција,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 13 декември 1972 година.

Број 03-2993  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

**ЗАКОН**

**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ ПРАВАТА НА ОСНОВАЧ СПРЕМА КОНЦЕРТНАТА ДИРЕКЦИЈА**

## Член 1

Правата на основач што Социјалистичка Република Македонија ги има спрема Концертната дирекција со седиште во Скопје, престануваат.

## Член 2

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат и обврските на Социјалистичка Република Македонија спрема Концертната дирекција.

## Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## 416.

Врз основа на точка 1 од Уставниот амандман XXXII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОН ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ВТОРАТА ЕТАПА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ НА РЕГУЛАЦИЈАТА НА ДУНАВ ОД БЕЛГРАД ДО ЈУГОСЛОВЕНСКО-УНГАРСКАТА ГРАНИЦА**

## I

Собранието на Социјалистичка Република Македонија се согласува Сојузната скупштина да донесе закон за финансирање на втората етапа на инвестиционите работи на регулацијата на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница.

## II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1256/2  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## 417.

Врз основа на член 13 од Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/71) и точка 2 под Б, став 1 од Општествениот план за развој на Социјалистичка Република Македонија од 1971 година до 1975 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОВНАТА БАНКА ПРЕКУ КОЈА ЌЕ СЕ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ**

1. Средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, што се распоредуваат на Социјалистичка Република Македонија од 1971 до 1975 година, ѝ се даваат во вид на кредит на Стопанската банка — Скопје.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се користат во согласност со начелата за користење на другите средства од општествена репродукција, со цел за развој на стопанството како и за намените и во обемот што се утврдени со Општествениот план за развој на Социјалистичка Република Македонија од 1971 до 1975 година.

3. Се овластува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да ги определи условите за користење на средствата од точка 1 на оваа одлука од крајните корисници по одделни дејности и гранки, а републичкиот секретар за финансии, во името на Социјалистичка Република Македонија, со Стопанската банка да го склучи договорот за користењето на овие средства.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2970  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

## 418.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, донесе

**ОДЛУКА**

**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА — СТРУМИЦА**

## I

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Вишата земјоделска школа во Струмица, што ја донесе Советот на Школата на седницата од 14 јуни 1971 година.

## II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2986  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

419.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ****I**

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Природно-математичкиот факултет во Скопје што ја донесе Советот на факултетот на седницата од 14 јуни 1972 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 03-2988  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

420.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ****I**

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје, што ја донесе Советот на факултетот на седницата од 9 март 1972 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 03-2990  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

421.

Врз основа на член 9 од Законот за стимулирање талентираноста и успехот на младите („Службен весник на СРМ“ бр. 32/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТИМУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА НА МЛАДИТЕ ЗА 1972 ГОДИНА****I**

Се дава согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите на седницата одржана на 11 февруари 1972 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 03-2991  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

422.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на СР Македонија на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ — ШТИП****I**

Се потврдуваат одлуките за изменување и дополнување на Статутот на Педагошката академија во Штип, што ги донесе Советот на Академијата на седниците од 20 мај 1971 година и 20 мај 1972 година.

**II**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

**СОВРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Број 03-2989  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

423.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 13 декември 1972 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ**

I

Се потврдува Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје, што го донесе Советот на Факултетот на седницата од 7 декември 1972 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2987  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

424.

Врз основа на член 66 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 13 декември 1972 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА СПЕЦИЈАЛНИОТ ЗАВОД — ДЕМИР КАПИЈА**

I

Се дава согласност на Статутот на Специјалниот завод — Демир Капија, што го донесе Советот на работната заедница на Специјалниот завод на својата седница одржана на 20 ноември 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2967  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

425.

Врз основа на член 66 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 13 декември 1972 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА СО ОШТЕТЕН СЛУХ — БИТОЛА**

I

Се дава согласност на Статутот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух — Битола, што го донесе Советот на работната заедница на Заводот, на својата седница од 29 декември 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2966  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.

426.

Врз основа на член 52 од Законот за здравството („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Социјално-здравствениот собор, одржана на 13 ноември 1972 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА БОЛНИЦАТА ЗА ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ ВО ДЕМИР ХИСАР**

I

Се дава согласност на Статутот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар, што го донесе Советот на работната заедница на Болницата на својата седница од 25. III. 1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-2969  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
Никола Минчев, с. р.



427.

Врз основа на член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 13 ноември 1972 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО ШТИП**

1. Се разрешува Гаврил Дракалски, од судија на Округниот суд во Штип, поради заминување на нова должност.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-3012  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

428.

Врз основа на член 6 од Законот за стопанските судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 13 декември 1972 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 13 декември 1972 година, донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ**  
**СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ**

I. Се избираат за судии на Округниот стопански суд во Скопје:

1. Емилија Димитрова;
2. Гане Тодоров; и
3. Владимир Марина.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-3011  
14 декември 1972 година  
Скопје

Претседател  
на Собранието на СРМ,  
**Никола Минчев, с. р.**

**ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ**

136.

Врз основа на член 10 од Законот за општествено договарање и самоуправно спогодување за основите и мерилата за распределба на доходот и на личните доходи и за општествено насочување на распределбата на доходот („Службен весник на СРМ“ бр. 24/71), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Македонија и Стопанската комора на Македонија, на ден 8 декември 1972 година, го склучија следниот

**ПОСЕБЕН ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР**  
**ЗА КРИТЕРИУМИТЕ И МЕРИЛАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД И НА ПРИМАЊАТА НА ПРАТЕНИЦИТЕ И ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРААТ ИЛИ ИМЕНУВААТ СОБРАНИЕТО, ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СТОПАНСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој посебен општествен договор се утврдуваат критериумите и мерилата за усогласување на надоместокот на личен доход, на личните примања од средствата за заедничка потрошувачка и на личните примања што ги товарат материјалните трошоци на републичките пратеници и функционерите, кои според своите општи акти, ги избираат и именуваат: Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија, Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија, Републичкиот

одбор на Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Македонија и Стопанската комора на Македонија (во натамошниот текст: потписници на Договорот).

Член 2

Критериумите и мерилата утврдени со овој договор служат како основа за донесување на општи акти од страна на потписниците на Договорот за утврдување на надоместокот на личен доход, на личните примања од средствата за заедничка потрошувачка и на личните примања што ги товарат материјалните трошоци, а што се однесуваат на републичките пратеници и функционерите што ги избираат или именуваат потписниците на Договорот, како и за самоуправните спогодби на соодветните републички органи и организации што ќе се склучат во рамките на овој договор.

Член 3

Критериумите и мерилата за усогласување на надоместокот на личен доход и на другите примања на функционерите што ги избираат и именуваат собранијата и општествено-политичките организации во општините се утврдуваат со самоуправна спогодба во општината, во рамките на овој договор.

II. КРИТЕРИУМИ И МЕРИЛА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД

Член 4

Основни критериуми за утврдување на висината на надоместокот на личен доход на републичките пратеници и на функционерите што ги избираат или именуваат потписниците на овој договор се:

— општествено-политичкото значење на функцијата и одговорноста, обемот и сложеноста на работите што се вршат; и

— просечно остварениот личен доход во Социјалистичка Република Македонија во 1971 година.

## Член 5

Месечниот надоместок на личен доход, според критериумите од член 4 од овој договор се утврдува кога просечниот личен доход по вработен во Социјалистичка Република Македонија се зголемува со следните коефициенти:

1. за најодговорните изборни функции до 5;
2. за функционерите што ги избираат и именуваат потписниците на овој договор од 2 до 4,5;
3. за републичките пратеници најмалку 2.

Со свој општ акт потписниците на овој договор ќе ги утврдат категориите на функциите според нивната одговорност и значење, а во рамките на постојната организација и ќе го определат надоместокот на личен доход според критериумите од претходниот став.

## Член 6

За функционерите што ги избираат и именуваат собраната и општествено-политичките организации во општините, надоместокот на личниот доход се утврдува врз просечно остварениот личен доход во општината.

## Член 7

Надоместокот на личен доход утврден според членот 5 од овој договор, се зголемува соодветно со зголемувањето на просечните животни трошоци во текот на годината.

По предлог од Заедничката комисија од член 15 од овој договор, зголемувањето на надоместокот на личниот доход од претходниот став, може да биде и во помал процент од процентот на зголемените животни трошоци во текот на годината.

Надоместокот на име зголемувањето на животни трошоци може да се исплатува најмногу двапати во текот на годината.

## Член 8

Надоместокот на личен доход на републичките пратеници и на функционерите што ги избираат и именуваат потписниците на овој договор може да се зголемува и по основ на порастот на просечниот реален личен доход во Републиката во текот на годината, но најмногу до 60% од тој пораст.

Зголемувањето од претходниот став се врши по депресивна скала што ја утврдува Заедничката комисија од член 15 од овој договор.

Во колку просечниот реален личен доход во Републиката во текот на годината биде под просечниот реален личен доход во претходната година, надоместокот на личен доход, утврден според членовите 5 и 7 од овој договор, се намалува процентуално со намалениот просечен реален личен доход.

## Член 9

На републичките пратеници и на функционерите чиј просечен личен доход за последните 12 месеци пред изборот односно именувањето на поранешната функција односно на работното место бил поголем од надоместокот на личниот доход што му припаѓа според критериумите и мерилата од членот 5 од овој договор им се утврдува, по правило, надоместок на личен доход во износ што го имале на поранешната функција односно на работното место.

За одделни републички пратеници и функционери, чиј надоместок на личен доход, утврден според претходниот став, битно ги нарушува односите на надоместоците на личните доходи во групата во која се наоѓа републичкиот пратеник или функционер, по предлог од Заедничката комисија од член 15 од овој договор, може да се определи и понизок надоместок на личен доход.

Републичките пратеници и функционери што ќе бидат избрани и именувани по влегување во сила на овој договор, доколку просечниот личен доход за последните 12 месеци на поранешното работно место им бил понизок од надоместокот на личниот

доход утврден за функцијата на која доаѓаат, имаат право на минималниот надоместок на личен доход утврден за таа функција.

## Член 10

Надоместокот на личен доход на републичките пратеници и на функционерите од член 9 став 1 од овој договор не може да се зголемува по основ на член 8 од овој договор, сè додека неговиот надоместок на личен доход не се изедначи со надоместокот на личниот доход утврден за таа функција според критериумите и мерилата од овој договор.

## Член 11

На функционерите што ги избираат и именуваат потписниците на овој договор, а кои не се наоѓаат на постојана работа на таа функција, може да им се определи посебен додаток за вршење на таа функција.

Работните места, висината и условите за определување на посебен додаток од овој член ги определуваат потписниците на овој договор со свои општи акти, за што ја известуваат Заедничката комисија од член 15 од овој договор.

## Член 12

На републичките пратеници кои имаат право на надоместок на личен доход во Собранието, а кои тоа право не го остваруваат во Собранието, може да им се исплатува разлика меѓу личниот доход на постојаното работно место и минималниот износ на надоместокот на личен доход утврден за пратениците со општ акт на Собранието.

Собранието со свој акт определува кои пратеници имаат право на надоместок на личен доход во Собранието.

## III. НАДОМЕСТОК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШЕН ОДМОР

## Член 13

На републичките пратеници и на функционерите што ги избираат и именуваат потписниците на овој договор може да им се определува надоместок за користење на годишен одмор најмногу до 800 динари во една календарска година.

Надоместокот од претходниот став се валоризира со 50% од порастот на животните трошоци на Републиката од претходната година.

Потписниците на овој договор во свој општ акт ќе ги утврдат поблиските критериуми и мерила за надоместокот од овој член.

## IV. ЛИЧНИ ПРИМАЊА НА ТОВАР НА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ

## Член 14

Личните примања на републичките пратеници и на функционерите што ги избираат и именуваат потписниците на овој договор, што се исплатуваат на товар на материјалните трошоци, можат да изнесуваат најмногу:

— дневниците за патување во земјата до висината на дневниците пропишани за републичките пратеници и функционери од страна на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, или според членот 16, алинеа 1 од Општествениот договор за усогласување на распределбата на доходот и личните доходи во организациите на здружениот труд во стопанството;

— дневниците за патување во странство до висината утврдена со прописите што важат за републичките органи на управата;

— надоместокот за користење на сопствено возило најмногу до износот на патните трошоци на кои имаат право според прописите за патни и дневни трошоци;

— надоместок за одвоен живот од семејството до 1000 динари.

Потписниците на овој договор со свој општ акт ќе ги утврдат поблиските мерила и услови за користење на средствата од претходниот став, а Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе го определи надоместокот на трошоците за вршење на пратеничката функција во изборната единица.

#### V. НАЧИН НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

##### Член 15

Следењето на спроведувањето на овој договор го врши Заедничката комисија избрана од потписниците на Договорот.

##### Член 16

Секој потписник на овој договор во Заедничката комисија избира по еден член и по еден заменик на членот.

Заедничката комисија од редот на своите членови избира претседател и негов заменик за време од две години.

##### Член 17

Заедничката комисија особено:

— врз основа на службени податоци за процентот на зголемените животни трошоци во текот на годината дава предлог според членот 7, став 2 од овој договор;

— ги усогласува временските периоди за исплата на надоместокот на име зголемени животни трошоци од член 7, став 3 од овој договор;

— го утврдува процентот на зголемувањето на надоместокот на личен доход по основ на зголемените реални лични доходи според член 8, став 2 од овој договор;

— дава предлог според членот 9, став 2 од овој договор;

— ја утврдува согласноста на самоуправните спогодби што се склучуваат во општините со одредбите на овој договор;

— го следи спроведувањето на овој договор и за резултатите и проблемите ги известува потписниците;

— на потписниците им предлага преземање на соодветни мерки за доследно спроведување на Договорот;

— дава толкување на одредбите на овој договор;

— им предлага на потписниците, кога е тоа нужно, измени и дополнувања на овој договор.

##### Член 18

Административните и стручните работи на Заедничката комисија ги врши Стручната служба на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### VI. ПОСТАПКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

##### Член 19

Постапка за изменување и дополнување на овој договор може да покрене секој од потписниците со образложено писмено барање што го доставува на Заедничката комисија од член 15 од овој договор. Заедно со барањето се поднесува и преднацрт на измените и дополнувањата што се предлагаат.

Барање за изменување или дополнување на овој договор не може да се поднесе пред истекот на шест месеци од денот на неговото потпишување.

##### Член 20

Заедничката комисија, по барање од член 19 од овој договор, доколку најде дека е тоа основано, изготвува нацрт на измени и дополнувања на Договорот и го доставува на нејзините потписници.

Ако Заедничката комисија најде дека барањето од член 19 од овој договор не е оправдано, за тоа го известува подносителот, а овој има право со својот предлог да се обрати непосредно до сите потписници на овој договор.

##### Член 21

Измените и дополнувањата на овој договор ќе се сметаат за донесени кога ќе ги усвојат сите негови потписници.

#### VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

##### Член 22

Критериумите и мерилата за утврдување на надоместокот на личен доход од овој договор ќе се применуваат од 1 јануари 1972 година.

##### Член 23

Потписниците на овој договор, во рок од 45 дена од неговото влегување во сила, ќе ги усогласат со него своите општи акти и ќе ги достават на увид на Заедничката комисија од член 15 на овој договор.

Самоуправните спогодби од членовите 2 и 3 на овој договор ќе се донесат во рок од 60 дена.

##### Член 24

Овој посебен општествен договор се смета за донесен кога ќе го потпишат овластените претставници на сите потписници, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 03-3013  
8 декември 1972 година  
Скопје

Потписници на договорот:

За Собранието на СРМ,  
**Хиџет Рамадани**, с. р.

За Републичката конференција на ССРМ,  
**Методи Антов**, с. р.

За Централниот комитет на СКМ,  
**Благоја Сиљановски**, с. р.

За Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија,  
**Богџе Сотировски**, с. р.

За Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ,  
**Хамид Таќи**, с. р.

За Стопанската комора на Македонија,  
**инж. Трајко Апостоловски**, с. р.

## Ојласен дел

### РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 369, страна 355, книга II е запишана под фирма: „Напредок — Универзално трговско претпријатие во село Требиште — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 2 во село Требиште, Гостиварско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мешана стока.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Напредок“ — Универзално трговско претпријатие — село Требиште, со одлуката од одржаната седница на 15. XI. 1971 година.

Раководител на продавницата е Фејзули Фејзов Зекир.

Продавницата број 2 Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1165/71 од 16. III. 1972 година. (501)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 369, страна 355, книга II е запишана под фирма: „Напредок“ — Универзално трговско претпријатие село Требиште — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 3 во село Велебрдо, Гостиварско. Предмет на работењето на продавницата е промет со мешани стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Напредок“ — Универзално трговско претпријатие — село Требиште, со одлуката од одржаната седница на 15. XI. 1971 година.

Раководител на продавницата е Фејзули Фејзов Фатмир.

Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1166/71 од 15. III. 1972 година. (502)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 369, страна 355, книга II е запишана под фирма: „Напредок“ — Универзално трговско претпријатие село Требиште — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 4 во село Ростуша, Гостиварско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чевли.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Напредок“ — Универзално трговско претпријатие — село Требиште, со одлуката од одржаната седница на 15. XI. 1971 година.

Раководител на продавницата е Матевска Милева Јелица.

Продавницата број 4 во село Ростуша Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1167/71 од 16. III. 1972 година. (503)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 141, страна 463, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие, на големо и мало, за промет со селскостопански производи и прехранбени артикли „Вардар“ — Неготино — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница — Сала биљард, „Младост“ во Неготино, ул. „Даме Груев“ б.б. Предмет на работењето на продавницата — сала биљард е играње

биљард и продажба на флаширани алкохолни и безалкохолни пијалоци, чоколади, бонбони и локум.

Продавницата — сала биљард е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие, на големо и мало, за промет со селскостопански производи и прехранбени артикли „Вардар“ — Неготино, со одлуката од одржаната седница на 20. XI. 1970 година.

Раководител на продавницата е Вандов Јордан Благој.

Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 394/71 од 17. III. 1972 година. (504)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 154, страна 505, книга II е запишана под фирма: Кондурациска производителна задруга „Мишка“ — Тетово — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во Скопје, ул. „110“ број 38. Предмет на работењето на продавницата е продажба на чевли.

Продавницата е основана од Кондурациската производителна задруга „Мишка“ — Тетово, со одлуката број 137 од 3. VI. 1971 година на работничкиот совет.

Раководител на продавницата е Јаневска Ленче.

Продавницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 87 од 9. III. 1972 година. (505)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 436, страна 714, книга VI е запишана под фирма: „Сеча“ — Трговско претпријатие за промет со огревни и градежни материјали, на големо и мало — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Бензинска пумпа број 180, во Топаанско поле — Скопје, булевар „Македонска косовска бригада“ б.б. Предмет на работењето на бензинската пумпа е промет со нафта и нафтени деривати, мазива, масла и масти и тоа: разни бензини, петролеуми, масла, масти, гориво за дизел-мотори, масла за ложење и друго.

Бензинската пумпа е основана од „Сеча“ — Трговско претпријатие за промет со огревни и градежни материјали, на големо и мало — Скопје, со решението бр. 02-2338/1 од 28. I. 1972 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 28. IX. 1971 година.

Раководител на бензинската пумпа е Ралев Лазо.

Бензинската пумпа број 18 Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 66 од 9. III. 1972 година. (506)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1539, страна 205, книга VII е запишано основањето и конституирањето на Деловното здружение „Стококооп“ — Скопје кое Ке работи под фирма: Деловно здружение на стопански организации и научни институции за унапредување на производството, преработката, пласманот и економските односи со странство и во земјата — „Стококооп“ — Скопје, ул. „Тиранска“, кула број 2 или скратено „Стококооп“ — експорт-импорт — Скопје. Предмет на работењето на здружението е промет со следните групи производи:

— стока, живина, нивни производи и преработки, и пердуви;

- сточна храна, зеленчук, овошје и преработки;
- месни преработки;
- алкохолни и безалкохолни пијалоци;
- жита и меднички преработки;
- земјоделски машини и алат;
- патни моторни возила, делови, прибор и гуми за моторни возила;
- металопреработувачка и техничка стока;
- стакло, порцелан и керамичка стока;
- вештачки ѓубрива;
- бои и лакови;
- дрво, дрвни производи и целулоза;
- канцеларски материјал, хартија, прибор за пишување, школски прибор и целулоза;
- тутун, преработки од тутун, кибрит и прибор;
- стока за широка потрошувачка;
- кожа, волна;
- градежни материјали на база на неметали.

Членки на Деловното здружение се: Земјоделско-индустрискиот комбинат „Црвена звезда“ — Штип; Земјоделско-индустрискиот комбинат „Струмица“ — Струмица; Агрокомбинатот „Лозар“ — Титов Велес; Индустијата за кожи „Борис Кидрич“ — Битола; Индустијата за сточарство и ветеринарство — Скопје; Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ — Струга; Трговското претпријатие на големо и мало „3 Ноември“ — Прилеп; Земјоделската задруга „Горица“ — Охрид; Земјоделско-индустрискиот комбинат „Повардарие“ — Неготино; Земјоделско-сточарското стопанство „11 Октомври“ село Гнеотино — Битолско; Земјоделската задруга „Габрово“, село Нистрово, Гостиварско; Трговското претпријатие „Стококооп“ — Скопје; Трговското претпријатие „Бистра“ — Кичево; Претпријатието за промет и снабдување „Горни Полог“ — Гостивар; Сточарското стопанство „Напредок“ — Гостивар; Волнарскиот институт — Лесковац; Овчарското стопанство „1 Мај“ село Драговево, Штипско; Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ — Дебар; Земјоделската задруга „Чеде Филиповски“ — Маврово; Земјоделската задруга „Галеб“, село Тркање, Кочанско; Индустриското претпријатие за преработка на кожи „Братство“ — Димитровград; Индустијата за преработка на кожа и крзно „Шар“ — Тетово; Земјоделската задруга „Нова Слога“, село Лешок, Тетовско и Земјоделско индустрискиот комбинат — Тетово, согласно со договорот за основање на деловното здружение број 5 од 30. XII. 1971 година.

Вршител на должноста директор е Христовски Јован, кој е овластен за потпишување на деловното здружение.

Обарската пред банката е со еден потпис.

Работите на Бирото на здружението ќе ги врши членката на здружението — Трговското претпријатие за промет со волна, стока и сточни производи „Стококооп“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 99 од 9. III. 1972 година. (507)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 93, страна 7, книга II е запишано под фирма: Автотуристичко претпријатие „Радика“ — Гостивар — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Туристичко претставништво „Радика-турист“ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 66. Предмет на работењето на претставништвото е организирање на туристички патувања во земјата и надвор од земјата, во име и за сметка на претпријатието.

Раководител на претставништвото е Худавер Јусуф.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на Автотранспортното претпријатие „Радика“ — Гостивар, со одлуката број 0201/5-9 од 24. IX. 1971 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 56 од 16. III. 1972 година. (511)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 15, страна 369, книга II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Слобода“ — Зелениково, Скопско — Продавница број 1, Станица Зелениково. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сувомесни производи, млеко и млечни производи, леб и бело печиво.

Раководител на продавницата е Костовски Трајче Борис.

Продавницата е основана од деловниот одбор на Земјоделската задруга „Слобода“ — Зелениково, со одлуката бр. 25 од 3. IX. 1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичната задруга, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 38 од 22. II. 1972 година. (512)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1540, страна 210, книга VII е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Технокомерц“, Нови Сад — Самостојна организација на здружен труд, без својство на правно лице — Скопје, ул. „Илинденска“ бр. 41. Предмет на работењето на организацијата е заклучување на договори за купопродажба на стока од регистрираната дејност на матичното претпријатие, во име и за сметка на претпријатието.

Директор на организацијата е Димитров Здравко.

Организацијата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало „Технокомерц“ — Нови Сад, со одлуката бр. 065 од 7. I. 1972 година.

Организацијата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Димитров Здравко и Ласков Душан.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 64 од 16. III. 1972 година. (513)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 58, книга VII е запишана под фирма: „Жито Македонија“ — работна организација — Прехранбен комбинат — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 47, во Скопје, ул. „Пазар Сингелик“ број 17. Предмет на работењето на продавницата е продажба на леб и бели печива, млеко и млечни производи и сувомесни производи (конзерви) оригинално спакувани.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Жито Македонија“ — Прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката бр. 03-1024 од 8. I. 1971 година, од одржаната седница на 8. I. 1971 година.

Раководител на продавницата е Тевдовски Драган.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1193/71 од 14. III. 1972 година. (514)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 58, книга VII е запишана под фирма: „Жито Македонија“ — работна организација — Прехранбен комбинат — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 65 во Скопје, ул. „Радушка“ бр. 65. Предмет на работењето на продав-

ницата е продажба на леб, млеко и млечни производи, сувомесни производи, оригинално спакувани.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Жито Македонија“ — работна организација — Прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката број 03-1024 од 8. I. 1971 година, од одржаната седница на 8. I. 1971 година.

Раководител на продавницата е Живко Андреевски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1194/71 од 14. III. 1972 година. (515)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 59, книга VII е запишана под фирма: „Жито Македонија“ — работна организација — Прехранбен комбинат — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 53, во село Маџари. Предмет на работењето на продавницата е продажба на леб, бели печива, млеко и млечни производи и сувомесни производи — оригинално спакувани и други колонијални стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Жито Македонија“ — работна организација — Прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката број 03-1024 од 8. I. 1971 година, од одржаната седница на 8. I. 1971 година.

Раководител на продавницата е Коста Карапеев.

Продавницата број 53 во село Маџари ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1195/71 од 14. III. 1972 година. (516)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 59, книга VII е запишана под фирма: „Жито Македонија“ — работна организација — Прехранбен комбинат — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 98, во населба Маџари. Предмет на работењето на продавницата е продажба на леб, бело печиво, млеко и млечни производи, сувомесни производи и други колонијални стоки, оригинално спакувани.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Жито Македонија“ — Прехранбен комбинат — Скопје, со одлуката бр. 03-1024 од 8. I. 1971 година, од одржаната седница на 8. I. 1971 година.

Раководител на продавницата е Перо Трпковски.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1196/71 од 14. III. 1972 година. (517)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1541, страна 212, книга VII е запишана под фирма: Претпријатие „Слобода“ — Чачак, Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Сервисна работилница — Скопје, ул. „Илинденска“ б. б., Автокоманда. Предмет на работењето на сервисната работилница е поправка на апарати за домаќинството кои ги произведува претпријатието, во гарантен и вонгарантен рок, како и продажба на резервни делови за своите апарати.

Сервисната работилница е основана од работничкиот совет на претпријатието „Слобода“ — Чачак, со одлуката бр. РС-III/1 од 30. VII. 1970 година.

Сервисот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Димитриевиќ Драгиќ, шеф на сервисот.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 214 од 20. III. 1972 година. (518)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1544, страна 220, книга VII е запишан под фирма: Фабрика за намештај „Сима Погачаревиќ“ — Врање — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продажен салон број 5, населба Драчево, Скопје. Предмет на работењето на продажниот салон е продажба на мебел и друга стока (теписи, лустери и нафтени печки).

Раководител на продажниот салон е Шутарев Александар.

Продажниот салон е основан од работничкиот совет на Фабриката за намештај „Сима Погачаревиќ“ — Врање, со одлуката број 02-III/71 од 28. VI. 1971 година.

Продажниот салон ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Фабриката, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 889/71 од 10. III. 1972 година. (519)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1543, страна 218, книга VII е запишан под фирма: Фабрика за намештај „Сима Погачаревиќ“ — Врање — Продажен салон број 4, во Скопје, ул. „Варшавска“ б. б. Предмет на работењето на продажниот салон е продажба, на мало, на намештај, теписи, лустери и нафтени печки.

Салонот има статус на организација на здружен труд, без својство на правно лице.

Продажниот салон е основан од работничкиот совет на Фабриката за намештај „Сима Погачаревиќ“ — Врање, со одлуката бр. 02-III/71 од 28. VI. 1971 година.

Продажниот салон ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Фабриката, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 888/71 од 10. III. 1972 година. (520)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1542, страна 216, книга VII е запишана под фирма: Индустрија за вар и камен „Лепенец“ — Качаник — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница во село Сингелик, Скопје. Предмет на работењето на продавницата е продажба на вар.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Индустријата за вар и камен „Лепенец“ — Качаник, со одлуката бр. 8368 од 15. XII. 1971 година, од одржаната седница на 15. XII. 1971 година.

Раководител на продавницата е Селим Дема. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Индустријата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1258/71 од 14. III. 1972 година. (521)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 205, страна 687, книга VI е запишано следното: Трговско претпријатие за промет со индустриски стоки „Инпрес“ — Скопје — Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Минимаркет — Титов Велес, ул. „Енгелсова“ б. б. Предмет на работењето на минимаркетот е промет на мало на прехранбени производи, предмети за секојдневни домашни потреби и индустриски стоки.

Раководител на минимаркетот е Дангалов Панче. Минимаркетот е основан од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Инпрес“ — Скопје, со одлуката број 0201/3342, од 15. IV. 1970 година.

Минимаркетот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 41/71 од 14. III. 1972 година. (522)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 171, страна 22, книга VII е запишана под фирма: „Интерпромет“ — Трговско претпријатие за промет со универзални стоки, на големо и мало — Скопје — Стоковна куќа — Тетово - Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Продавница број 15 во Тетово — „Масларски пазар“, ул. „Беличица“ број 21. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстил.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Интерпромет“ — Трговско претпријатие за промет со универзални стоки на големо и мало — Скопје — Стоковна куќа „Тетово“ — Тетово, согласно со одлуката бр. 3318 од 9. XI. 1971 година, од одржаната седница на 16. VII. 1971 година.

Раководител на продавницата е Рушита Идриз. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие — Стоковната куќа „Тетово“ — Тетово, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1084/71 од 15. III. 1972 година. (523)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. III. 1972 година, рег. бр. 14/63, книга I е запишана под фирма: Воденица број 1 во село Могила, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ — Битола — Погон за кооперација — Битола. Предмет на работењето на воденицата е мелење на сточна храна.

Раководител на воденицата е Борис Миле Саботковски.

Воденицата е основана од Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ — Битола, со одлуката број 02-102/1 од 20. XI. 1970 година на работничкиот совет.

Воденицата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 40/72. (559)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 1. III. 1972 година, рег. бр. 6/72, книга I е запишано под фирма: Стовариште во Битола, ул. „Никола Тесла“ бр. 37, на „Словенија вино“ — Љубљана — „Винарска визба“ — Охрид. Предмет на работењето на стовариштето е промет, на големо, на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Раководител на стовариштето е Котевски Благоја.

Стовариштето е основано од „Словенија вино“ — Љубљана — „Винарска визба“ — Охрид, со одлуката број 935 од 6. XII. 1971 година на управниот одбор.

Стовариштето ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 82/72. (560)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. III. 1972 година, рег. бр. 56/70, книга I е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Александар Турунцев“ бр. 58, на Фабриката за конзерви „Пелагонија“ — Битола. Предмет на работењето на продавницата е промет, на мало, со конзервирани прехранбени стоки, флаширани алкохолни и безалкохолни пијалоци, маја за сирење, киселина и масло, тестенини, вафел-производи, чоколада, кекс, варива, пакуван шеќер и брашно, разни спакувани колонијални производи, спакувани шеќерни производи, јужно и домашно овошје.

Раководител на продавницата е Драги Бујковски.

Продавницата е основана од Фабриката за конзерви „Пелагонија“ — Битола, со одлуката бр. 03-1189 од 17. V. 1971 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и Фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 504/71. (561)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. III. 1972 година, рег. бр. 50/71, книга I е запишан под фирма: Посебен погон за картонажа — Битола, Индустриски дел б.б., на Занаемчиското претпријатие „Социјален борец“ — Битола. Предмет на работењето на погонот е производство на разни картонажни кутии.

Раководител на погонот е Влашки Ристо. Погонот е основан од Занаемчиското претпријатие „Социјален борец“ — Битола, со одлуката бр. 02-503/2, од 24. V. 1971 година.

Погонот ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 13/72. (562)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 16. III. 1972 година, рег. бр. 8/71, книга I е запишана под фирма: Стовариште во село Црнобуки, на Земјоделското трговско производно претпријатие „Шевница“ — село Црнобуки. Предмет на работењето на стовариштето е продажба на градежни материјали (бетонско железо, цемент, режана и обила граѓа, камен-јаглен, огревно дрво, керамида и др.).

Раководител на стовариштето е Димовски Цветан.

Стовариштето ќе го потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 98/72. (563)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. II. 1972 година, рег. бр. 7/66, книга I е запишана под фирма: Продавница во село Житоше, Крушево, на Трговското претпријатие „3 Ноември“ — Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијална стока, прехранбени артикли, предмети за домашна употреба и друго од регистрираната дејност на претпријатието.

Раководител на продавницата е Мерсимоски Алија.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „3 Ноември“ — Прилеп, со одлуката од работничкиот совет, од 19. VII. 1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 68/72. (564)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 6. III. 1972 година, рег. бр. 9/72, книга II е запишана под фирма: Оптичка продавница „Геталдус“ — Охрид, ул. „Моша Пијаде“ бр. 106, на Оптичката индустрија „Геталдус“ — Загреб. Предмет на работењето на продавницата е вршење на оптичка дејност.

Раководител на продавницата е Домазетовски Георги, кој има ограничени права на потпишување.

Продавницата е основана од Оптичката индустрија „Геталдус“ — Загреб, со одлуката на работничкиот совет од 1. VII. 1972 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 87/72. (565)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. III. 1972 година, рег. бр. 10/72, книга II е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „Маршал Тито“ бр. 104, на Трговското претпријатие

„Фотоцентар“ — Скопје. Предмет на работењето на продавницата е промет со електро-акустичка стока (транзистори, магнетофони, грамофони, радио-магнетофони, радио- грамофони и телевизори), фото-материјали и фото-оптика.

Раководител на продавницата е Сулејман Јахија.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Фотоцентар“ — Скопје, со одлуката на работничкиот совет бр. 1806 од 5. VII. 1971 година.

Продавницата ќе ја потпишува, истото лице што го потпишува и основачот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 93/72. (566)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 22. II. 1972 година, рег. бр. 1/56, книга III е запишана под фирма: Продавница во Охрид, ул. „15 корпус“ б. б., на Земјоделската задруга „Рашанец“ — Прентов Мост. Предмет на работењето на продавницата е промет со индустриски, прехранбени и други колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Милеска Зора. Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Рашанец“ — Прентов Мост, со одлуката бр. 01-149/2 од 29. VII. 1971 година, на задружниот совет на Земјоделската задруга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и Задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 70/72. (567)

Врз основа на член 20 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија

### СООПШТУВА

дека ќе врши избор на судии и тоа:

- на Окружниот суд — Битола, еден судија;
- на Окружниот суд — Штип, еден судија.

Заинтересираните лица кои ги исполнуваат условите од член 40 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен лист на СФРЈ“ бр. 7/65), своите пријави да ги достават до Собранието на СРМ — Комисија за прашања на изборите и именувањата, во рок од 30 дена, сметано од денот на објавувањето на ова соопштение.

Скопје, 25 декември 1972 година  
ОД СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

### СОДРЖИНА

- 409.) Декларација по повод антигословенчката и антијугословенската кампања во Австрија — — — — — 969
- 410.) Декларација по повод преговорите за склучување спогодба за окончување на војната во Виетнам — — — — — 969
- 411.) Закон за јавните собири и јавните приредби — — — — — 970

- 412.) Закон за јавни споменици — — — — — 971
- 413.) Закон за изменување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на изградбата на споменик на Национално-ослободителната борба и Илинденското востание во Крушево, Дом на поезијата во Струга и Спомен-дом на културата во Свети Николе — — — — — 973
- 414.) Закон за изменување на Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето изградбата на Спомен-домови на културата — — — — — 973
- 415.) Закон за престанување правата на основач спрема Концертната дирекција — — — — — 973
- 416.) Одлука за давање согласност за донесување на закон за финансирање на втората етапа на инвестиционите работи на регулацијата на Дунав од Белград до југословенско-унгарската граница — — — — — 974
- 417.) Одлука за определување на деловната банка преку која ќе се користат средствата од Фондот на Федерацијата за кредитирање побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — — 974
- 418.) Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Вишата земјоделска школа — Струмица — — — — — 974
- 419.) Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Природно-математичкиот факултет во Скопје — — — — — 975
- 420.) Одлука за потврдување на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Технолошко-металуршкиот факултет во Скопје — — — — — 975
- 421.) Одлука за давање согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите за 1972 година — — — — — 975
- 422.) Одлука за потврдување на одлуките за изменување и дополнување на Статутот на Педагошката академија „Гоце Делчев“ — Штип — — — — — 975
- 423.) Одлука за потврдување на Статутот на Медицинскиот факултет во Скопје — — — — — 976
- 424.) Одлука за давање согласност на Статутот на Специјалниот завод — Демир Капија — — — — — 976
- 425.) Одлука за давање согласност на Статутот на Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух — Битола — — — — — 976
- 426.) Одлука за давање согласност на Статутот на Болницата за душевни болести во Демир Хисар — — — — — 976
- 427.) Одлука за разрешување на судија на Окружниот суд во Штип — — — — — 977
- 428.) Одлука за избор на судии на Окружниот стопански суд во Скопје — — — — — 977

### Општествени договори и самоуправни спогодби

- 136.) Посебен општествен договор за критериумите и мерилата за усогласување на надоместокот на личен доход и на примањата на пратениците и функционерите што ги избираат или именуваат Собранието, општествено-политичките организации и Стопанската комора на Македонија — — — — — 977